

Врз основа на Закон за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015, 154/2015 и 23/2016), член 19 од Договорот за основање на друштво со ограничена одговорност - Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија доо Скопје, (Пречистен текст) заведен со архивски број 02-395/2 од 29.01.2018 година, Пречистен текст на Правилникот за внатрешна организација на Друштвото бр. 02-578/2 од 31.07.2014 година, Општите правила за електронски игри на среќа – Видеолотарија, Пречистен текст, заведени со архивски број 03-1066/2 од 08.07.2016 година и Одлуката за претходно одобрување на усвојување и воведување на дополнителни добивки од страна на Собирот на содружници заведена со архивски број 02-1075/1 од 25.04.2016 година, Генералниот директор на Друштво за приредување игри на среќа Државна видеолотарија на Република Македонија - Касинос Аустрија ДОО Скопје ја донесе следнава

ОДЛУКА

За изменување на одлуката за воведување на дополнителни добивки од типот Џек Пот (Jackpot) кај електронските игри на среќа – Видеолотарија (ВЛТ) заведена со архивски број 02-1075/4 од 13.09.2016 година

Член 1

Во Членот 4 став 1 точките 4 и 5 се менуваат и гласат:

- Минимална вредност на исполнетост на пресметковниот фонд за постигнување на добивката: 4.000 (четири илјади) денари;
- Максимална вредност на исполнетост на пресметковниот фонд за постигнување на добивката: 5.000 (пет илјади) денари;

Член 2

Се задолжува Генералниот директор на Друштвото задолжително да го извести Собирот на Содружници за содржината на оваа Одлука.

Член 3

Се задолжува Секторот за Правни работи да подготви пречистен текст на Одлуката за воведување на дополнителни добивки од типот Џек Пот (Jackpot) кај електронските игри на среќа – Видеолотарија (ВЛТ)

Член 4

Оваа Одлука задолжително се објавува на интернет страната на Државна Видеолотарија на Република Македонија и на уплатните места на кои се приредуваат електронските игри на

Pursuant to the Law on Games of Chance and Entertainment Games ("Official Gazette of the Republic of Macedonia" No. 24/2011, 51/2011, 148/2011, 74/2012, 171/2012, 27/2014, 139/2014, 61/2015 154/2015 and 23/2016), Article 19 of the Agreement for the establishment of a limited liability company – Company for organizing games of chance National Video Lottery of the Republic of Macedonia – Casinos Austria DOO Skopje (consolidated text) archived under No. 02-395/2 dated 29.01.2018, the consolidated text of the Rulebook on the internal organization of the Company No. 02-578/2 of 31.07.2014, the General rules for electronic games of chance – Video Lottery, consolidated text, archived under No. 03-1066/2 of 08.07.2016, the Decision to adopt and introduce additional winnings adopted at the Shareholders' meeting archived under No. 02-1075/1 dated 25.04.2016, General Director of the Company for organizing games of chance, National Video Lottery of the Republic of Macedonia – Casinos Austria DOO Skopje adopted the following

DECISION

On amendments of the Decision to introduce additional Jackpot winnings at the electronic games of chance – Video Lottery (VLT) signed under archive number 02-1075/4 dated 13.09.2016

Article 1

In Article 4 paragraph 1 points 4 and 5 are changed as follows:

- Minimum level of fullness of the fund necessary for acquiring winnings: 4,000 (four thousand) denars;
- Maximum level of fullness of the fund for acquiring winnings: 5,000 (five thousand) denars;

Article 2

The General Director of the Company is obligated to inform the Shareholders' Assembly about the content of this Decision.

Article 3

The Department for Legal Affairs is authorized to prepare a consolidated text of the Decision for introducing additional Jackpot for electronic games of chance – Video Lottery (VLT)

Article 4

This Decision must be published on the National Video Lottery of the Republic of Macedonia's website as well as any other locations where electronic games of chance – Video Lottery (VLT) are being

среќа – Видеолотарија (ВЛТ) и се приклучени во системот на дополнителни добивки.

Член 5

Одлуката стапува на сила и ќе се применува од 14.05.2018 година.

Генерален директор,
Костадин Карабаков



Број 02-1551/1
09.05.2018 година

organized and which are connected to the system for additional winnings.

Article 5

The Decision enters into force and becomes applicable starting from 14.05.2018.

General Director,
Kostadin Karakabakov



Number 02-1551/1
09.05.2018